

"Песните ги правев со единствена порака, да се подигнат патриотскиот дух и моралот кај македонскиот народ, зашто без морал се заборава на нацијата, а тоа е како дрво без корен. Кога ќе се подигне тој морал тогаш и тие меѓусебно ќе се почитуваат и ќе си помагаат. Тоа неединство многу скапо нè чинело во историјата", вели Љубе Илиевски.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Патриотизмот и копнежот по родната грутка се најсилно изразени чувства кај оние Македонци кои се оддалечени со илјадници километри од матичната држава. Можеби, во наредниве стихови, кои ги напишал Љубе Илиевски, многумина наши во светот ќе ја препознаат својата приказна.

"Таква судбина ни била од Бога одредена, родна грутка таткова да оставиме, топло гнездо мајчинско напуштивме и од мила рода се разделивме. По туѓо небо стара мајко се доселивме..."

Всушност, кај господин Илиевски патриотизмот тлеел од најраната младост, а и потекнува од револуционерно семејство. За време на Илинденскиот период неговиот чичко бил секретар на ВМРО на Скопскиот округ. Но, поради тогашниот режим во Македонија, Илиевски бил оневозможен во својата дејност и често бил мета на тие структури. Инаку, овој Македонец потекнува од село Лисиче, Скопско, место кое многумина го препознаваат по Илинденскиот марш, односно по комитите кои секоја година од тука поаѓаат со единствена цел да стигнат до легендарното Крушево и да ги одбележат деновите на Крушевската република. Можеби и токму од тука е тој револуционерен дух на Илиевски, кој доаѓа до израз по неговото преселување во Австралија (тоа му го овозможила ќерката, која таму го свила своето гнездо). Првите месеци во новата земја за него и за сопругата биле многу тешки.

"Не ги познаваш нивниот јазик и писмо. Се чувствувааш како да си на друга планета. Ми недостасуваа старите скопски меани и моето друштво, песните со гитарите. Овие човечки особини, кои ги зближуваат луѓето, во Австралија се исчезнаат. Таму сè е само трка за пари. Но, успеав да се прилагодам на тој живот", ја почнува својата приказна господинот Илиевски.

СÈ ДОДЕКА МО ЌЕ ПЕАМ ПАТРИ

ПОЧЕТОЦИ

Неколку месеци по престојот во Австралија, во 2001 година, стапил во контакт со организаторот на музичкиот фестивал "Фаир фест"- "Пеам да те натпеам", на кој ја понудил и својата прва песна посветена на загинатите македонски бранители.

"Иако од Македонија заминав во 2001 година и бев во туѓина, сочувствував со семејствата на загинатите и нешто потиснато во мене ме тераше да создадам една таква песна која ќе им биде посветена токму на тие жртви. Видов каква беше таа слика и веднаш си помислив како им е на тие мајки, а тие деца ги чувствуваат како да се мои. Со оваа песна настапив во Канбера. Седиштето на фестивалот беше во Волонгонг, но се пееше во три града, Канбера, Роџдаел, при што финалната вечер беше во Волонгонг. Со оваа песна прв пат стапив во контакт со тамошната естрада. Не знаев какви сè таму има композитори, пејачи... Но, мојата песна им се допадна и таа ширум ми ги отвори вратите во Австралија. Еве, неколку стиха од неа: 'Вечна слава нека им е на македонските синови храбро тие што загинаа за слободна Македонија... Мајки и татковци зацрнија Македонија ја расплакаа. Македонијо, црна робинке во тебе се родив, за тебе ќе умрам....Нека чуе цела Европа, Америка и



"НЕ ЖИВЕАМ ОД МУЗИКА,
А ЖИВЕАМ ЗА МУЗИКА",
ЉУБЕ ИЛИЕВСКИ

Австралија, Македонец ропство не трпи...", посочува Илиевски.

Втората негова песна "Мој сине единец" ја одразува болката која тој носел во душата и ја чувствувал кон својот син, кој не успеал со нив да замине во Австралија и овде во Македонија бил оставен сам да се снаоѓа.

Веќе во третата песна насловена "Една е Македонија и неделива", со која настапил во Мелбурн во 2002 година, тој како да ги претчувствувал случувањата во Македонската православна црква, па пее за расколниците.

Во 2003 година со песната "За Македонија се бориме и умираме", ја имал честа да го отвори најреномираниот фестивал "Носталгија-Фолк фест", Сиднеј. Неговата песна била посветена на 100-годишнината од Илинденското востание. И петтата песна повторно му била посветена на илинденскиот период - "Република во пламен".

Кога во 2003 година, поради семејни причини, допатувал во Македонија ги искористил претходните контакти со Виолета Томовска, па во 2004 година настапил на "Гоце Фест", кој тогаш го одбележуваат 15-годишниот јубилеј од постоението.

"На тој Фестивал учествувааш по еден претставник од дијаспората, а јас ја претставував македонската заедница од Австралија. Со песната 'Копнеж по татковината' ги освоив гласовите на публиката и влегов во финалето. За мене најголема награда беше долготрајниот аплауз", вели Илиевски.



ОД НАСТАПОТ НА
"ГОЦЕ ФЕСТИ",
2004 ГОДИНА

ЛИЕВСКИ ГИ ОБЕДИНУВА НАШИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА

ЈАТА ЗЕМЈА КРВАВИ, ОТСКИ ПЕСНИ ЗА НЕА

По две ипол годишен престој во Македонија повторно се вратил во Австралија, каде продолжил да пишува песни. Создал 35 песни. Во изработка е неговото трето ЦД, во аранжман на Тодор Трајчевски. Дејноста на Илиевски ја поддржуваат најупешните бизнисмени со македонско потекло од Њукасел.

ОБЕДИНЕТОСТ

Запрашан за тоа колку неговите песни, во кои се препознава револуционерниот дух и патриотизмот, ги обединуваат тамошните Македонци, тој посочува:

"Песните ги правев со единствена порака - да се подигнат патриотскиот дух и моралот кај македонскиот народ, зашто без морал се заборава на нацијата, а тоа е како дрво без корен. Кога ќе се подигне тој морал тогаш и тие меѓусебно ќе се почитуваат и ќе си помагаат. Тоа неединство многу скапо нè чинело во историјата. Но, јас навистина сум загрижен за тоа што се случува во Македонија. Во секој случај, за шест години нешто сум направил и на полето на македонското обединување. Ми велат дека сум бил освежување за естрадата, но и дека ме бидувало само за патриотски песни. На таквите забелешки јас одговарам: Додека крвави македонската земја

и додека ни гине младо население, не чекајте од мене да пеам песни за зајко кокоражко, за мачето и глвчето".

Во неговите песни се препознава и пораката за културното и за духовното обединување на Македонците, кои живеат во етничките граници на Македонија, Пиринска, Егејска Македонија.

Следните стихови се потврда на кажаното: ... "Настрвени алчни соседи нè разделија, македонското проклетство ни го оставија, брат на брата вечно мајко зло да му прави. Крајно време е за наше будење, вака веќе разделени не се живее. Дај ни мудрост Боже да се сложиме, само така Македонија ќе ја спасиме".

За тоа во какви услови во Австралија ги создава своите песни и дали има некаков проблем со властите, тој истакнува дека при една средба со еден градоначалник на Њукасел му било потенцирано дека и Австралијците ги радувало тоа што некој кој дошол тука ја ширел културата на својата заедница. Но, сепак потенцира дека не само тој, туку и останатите Македонци имаат проблем со тамошното грчко лоби кое е многу развиено.

Инаку, настапувал на разни свечености кои ги организираат тамошните клубови, но објаснува: "Никаде не сум барал пари, зашто не живеам од музика, а живеам за музика".

Во Македонија настапи на манифестацијата "Вапцарови денови", но договорен е и настапот за Василица во Мичурин итн.

БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

☎ 308 58 28



Дел од секое
СЕМЕЈСТВО!

По цена
ог само

100 ден.

106 000 ПОСЕТИТЕЛИ/МЕСЕЧНО на
www.yellowpages.com.mk

... T-Mobile ...
LE GRAND CASINO
YELLOW PAGES 2007/08
IMPULS
Brilliant
EUROPA KOMER
ПОШТА
NOVUS
KAPPOW
VARADI EXPORT-IMPORT
DEKRA
KENTAP - ПИИТЕК
blue bell
МАКОНЕМИК
ПУЦКО ПЕТРОЛ
Frigotehna
EUROX XEROX
www.yellowpages.com.mk